

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за библиотеките и член 20 став 1 алинеја 12 од Статутот на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“- Прилеп, Управниот одбор на седница одржана на 21.01.2022 година и дополнувањата од седница на УО одржана на 28.06.2022 година се усвојува овој:

Ц Е Н О В Н И К

1. Членарина

- Годишна (од датумот на зачленување) 250 денари за возрасни
- Годишна за студенти, средношколци, основци и деца (од датумот на зачленување) 200 денари
- Семеен пакет (за 2 лица) 350 денари (вкупно)
- Семеен пакет (за повеќе од 2 лица) 400 денари (вкупно)
- Групна (за повеќе од 10 лица) 100 денари / лице
- Месечна членарина 100 денари
- Тримесечна членарина 150 денари
- Еднократна услуга 50 денари

2. Користење на печатен библиотечен материјал

- 5 денари по примерок (за секоја книжна единица амортизација)

3. Задоцнина

- 1 денар / ден

4. Известување за задоцнина

- Прво – 20 дена по истечениот рок 30 денара

- Второ – 40 дена по истечениот рок 60 денари
- Трето – 60 дена по истечениот рок 120 денари

5. Продолжување на зајмување

- Продолжување на зајмување 5 денари / примерок

7. Резервација на книга

- Резервација на книги 10 денари / примерок

6. Членарина за користење на читална

- Месечно 300 денари
- Дневно 50 денари

7. Фотокопирање (книги и весници)

- A4 еднострано 3 денари
- A4 двострано 4 денари
- A3 еднострано 4 денари
- A3 двострано 6 денари
- A5 еднострано 2 денари
- A5 двострано 2 денари

8. Печатење

- Страна - црно - бело 5 денари
- Страна - во боја 10 денари

9. Скенирање

- Документ 10 денари страна
- Фотографија 10 денари страна

10. Изнајмување

- LCD проектор 2000 денари целодневно
- LCD проект 1000 денари
- Платно за проектирање 500 денари
- Изнајмување на простор за викенд 4000 денари (голема сала)
- Изнајмување на простор за викенд 3000 денари (простор пред пултот за околу 20-30 гости)
- Изнајмување на простор (голема сала) во работен ден 3000 денари
- Изнајмување на простор (пред пултот) во работен ден 1500 денари
- Изнајмување на простор за писатели и поети дебитанти (промоција на првенче) - БЕСПЛАТНО

11. Организација на настани

ПР услуга од сфера на култура

- Евент на сајтот - 500 денари
- Флаери со дизајн и печат - 2000 денари
- Банер (дизајн и печат) - 5000 денари
- Модератор – 1000 денари 1 час
- Рецензија за книга – 3000 денари
- Рецензија на книга – 6000 денари (за постручни и обемни дела)
- Медиумска организација – 1000 денари
- Озвучување – 2500 денари

12. Загубена и оштетена литература

- За загубена книга или друг библиотечен материјал корисникот е должен да донесе идентичен примерок со изгубениот или да ја плати вредноста на изгубениот материјал.
- За оштетена книга од која недостигаат страници, корисникот е должен да купи нова книга или да плати отштета во вредност на книгата.

- За оштетена книга (чкртана, подвлекувања, потшипува, изводенета, извалкана ...) корисникот отштета во висина на 50% од вредноста на книгата.

13. За изгубена членска карта и издавање нова на корисникот му се наплаќаат 30 денари.

Датум

28.06.2022с

Претседател на Управен Одбор

Златко Дамески